

Врз основа на член 71, став (7) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014, 160/2014 и 129/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

ТАРИФНИК

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РУДАРСКИТЕ ПРОЕКТИ

Член 1

Со овој тарифник се утврдува висината на надоместоците за вршење на стручна оценка (ревизија) на геолошка документација и рударските проекти.

Член 2

За вршење на стручна оценка (ревизија) на геолошка документација се плаќа надоместок во висина од:

1. 20.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните сировини:
 - неметалични минерални сировини и тоа: варовник-калцит, варовник-доломит, кварц, кварцит, кварцен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомејска земја, талк, опалска бреча, базалт, графит, перлит, туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит, флуорит, андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и
 - песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации), собирниот кварц и други.
2. 30.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните сировини:
 - архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, габро, оникс, травертин, базалт, сијанит, бреча и други,
 - минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас CO₂ и
 - подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води).
3. 60.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните сировини:
 - металични минерални сировини и тоа: железо, манган, никел, хром, олово, цинк, бакар, волфрам, калај, платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, сребро, злато и други видови на метали кои можат да се појават при експлоатација и
 - техногени минерални сировини и тоа: минерални сировини кои настануваат во процесот на преработка на енергетските или металичните минерални сировини, вклучувајќи го и јаловинскиот отпад кој настанува при експлоатација и преработка на архитектонско-украсен камен.
4. 90.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните сировини:

- енергетски минерални суровини и тоа: сите видови на фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и ториум), сите видови на битуминозни и мастни шкрилци и други гасови кои се наоѓаат во земјата.
- 5. 60.000,00 денари за проект за вршење на проспек-циски геолошки истражувања.
- 6. 30.000,00 денари за проект за вршење на основни геолошки истражувања за изработка на елаборат за основни геолошки истражувања.
- 7. 60.000,00 денари за проект за вршење на основни геолошки истражувања за изработка на основни геолошки карти со толкувачи.
- 8. 30.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања за минералните суровини:
 - неметалични минерални суровини и тоа: варовник-калцит, варовник-доломит, кварц, кварцит, кварцен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомејска земја, талк, опалска бреча, базалт, графит, перлит, туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит, флуорит, андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и
 - песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации), собирниот кварц и други.
- 9. 45.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања за минералните суровини:
 - архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, габро, оникс, травертин, базалт, сијанит, бреча и други,
 - минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас CO₂ и
 - подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води).
- 10. 90.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања за минералните суровини:
 - металични минерални суровини и тоа: железо, манган, никел, хром, олово, цинк, бакар, волфрам, калај, платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, сребро, злато и други видови на метали кои можат да се појават при експлоатација и
 - техногени минерални суровини и тоа: минерални суровини кои настануваат во процесот на преработка на енергетските или металичните минерални суровини, вклучувајќи го и јаловинскиот отпад кој настанува при експлоатација и преработка на архитектонско-украсен камен.
- 11. 120.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања за:
 - енергетски минерални суровини и тоа: сите видови на фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и ториум), сите видови на битуминозни и мастни шкрилци и други гасови кои се наоѓаат во земјата.
- 12. 90.000,00 денари за елаборат за извршените проспекциски геолошки истражувања.
- 13. 30.000,00 денари за елаборат со пресметка на потребни количини на минерални суровини.
- 14. 90.000,00 денари за елаборат од извршените основни геолошки истражувања.
- 15. 300.000,00 денари за геолошка карта со толкувач.

Член 3

За вршење на стручна оценка (ревизија) на рударските проекти се плаќа надоместок во висина од:

1. 30.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:
 - неметалични минерални суровини и тоа: варовник-калцит, варовник-доломит, кварц, кварцит, кварцен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомејска земја, талк, опалска бреча, базалт, графит, перлит, туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит, флуорит, андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и
 - песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации), собирниот кварц и други.
2. 60.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:
 - архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, габро, оникс, травертин, базалт, сијанит, бреча и други,
 - минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас CO₂ и
 - подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води).
3. 120.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:
 - металични минерални суровини и тоа: железо, манган, никел, хром, олово, цинк, бакар, волфрам, калај, платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, сребро, злато и други видови на метали кои можат да се појават при експлоатација и
 - техногени минерални суровини и тоа: минерални суровини кои настануваат во процесот на преработка на енергетските или металичните минерални суровини, вклучувајќи го и јаловинскиот отпад кој настанува при експлоатација и преработка на архитектонско-украсен камен.
4. 180.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:
 - енергетски минерални суровини и тоа: сите видови на фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и ториум), сите видови на битуминозни и мастни шкрилци и други гасови кои се наоѓаат во земјата.
5. 20.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:
 - неметалични минерални суровини и тоа: варовник-калцит, варовник-доломит, кварц, кварцит, кварцен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомејска земја, талк, опалска бреча, базалт, графит, перлит, туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит, флуорит, андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и
 - песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации) и собирниот кварц.
6. 30.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:
 - архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, габро, оникс, травертин, базалт, сијанит, бреча и други,
 - минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас CO₂ и
 - подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води).
7. 60.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:
 - металични минерални суровини и тоа: железо, манган, никел, хром, олово, цинк, бакар, волфрам, калај, платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, сребро, злато и други видови на метали кои можат да се појават при експлоатација и

- техногени минерални суровини и тоа: минерални суровини кои настануваат во процесот на преработка на енергетските или металичните минерални суровини, вклучувајќи го и јаловинскиот отпад кој настанува при експлоатација и преработка на архитектонско-украсен камен.
8. 90.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:
- енергетски минерални суровини и тоа: сите видови на фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и ториум), сите видови на битуминозни и мастни шкрилци и други гасови кои се наоѓаат во земјата.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник, престанува да важи Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошката документација и рударски проекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/11).

Член 5

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8591/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.